



ГРАД СКОПЈЕ

Бр. _____

Скопје

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 05/02), а во врска со член 11-к од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) и Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје бр. 08-9664/1 од 10.12.2020 година, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје број 08-9664/4 од 15.01.2021 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/8 од 03.02.2021 година, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје број 08-9664/11 од 11.02.2021 година број 08-9664/14 од 18.03.2021 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/18 од 23.04.2021 година Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/20 од 21.05.2021 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/23 од 15.06.2021 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/28 од 29.07.2021 година, Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-9664/33 од 04.11.2021 година и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Град Скопје места во Град Скопје, број 08-11037/1 од 07.12.2021 година), Градоначалникот на Град Скопје, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр. 02/2022

**за пополнување на работно место со унапредување во
Територијална противпожарна единица на Градот Скопје – Бригада
за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за
заштита и спасување**

1.Командант на бригада со шифра ПОЖ0210А01000 во Територијална противпожарна единица на Градот Скопје - Бригада за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за заштита и спасување**1 извршител**

Кандидатот потребно е да ги исполнува следните услови:

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,

-да е полнолетен,
-да има општа здравствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
-здравствена и психофизичка способност утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон;
-најмалку шест години работно искуство во струката евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж.

Кандидатот потребно е да ги исполнува и следните работни компетенции:

Општи работни компетенции:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон засегнати страни и
- раководење.

Посебни работни компетенции:

-познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат

Работно време: 07:00 до 15:00 часот од понеделник до петок, односно 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 46.321, 00 денари.

На интерниот оглас може да аплицира вработен во Територијалната противпожарна единица на Градот Скопје - Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за заштита и спасување кој ги исполнува горенаведените општи и посебни услови за пополнување на работното место, општите работни компетенции, како и:

- да бил оценет со оценка “А” или “Б” на оценувањето во годината пред унапредувањето согласно со членот 11-ј од овој закон,
- да е распореден на ниво непосредно пониско од нивото на кое се унапредува,
- да поминале најмалку две години од неговото последно унапредување и
- во последната година да не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон.

Кандидатот кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, може да ги приложи и потврди за успешно реализирани обуки.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот.

Заинтересираниот кандидат поднесува пополнета пријава и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место (доколку истите ги нема претходно доставено во неговото персонално досие) во плик преку архивата на Град Скопје до Секторот за управување со човечки ресурси на адреса Град Скопје, бул.Илинден бр.82 со назнака “за интерен оглас бр.02/2022”, како и до службената електронска адреса soveckiresursi@skopje.gov.mk.

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Градоначалникот на Град Скопје.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

ГРАД СКОПЈЕ
Градоначалник

Данела Арсовска

Изготвил:
Контролирал :
Одобрил